



Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Министерство за финансии, со седиште на ул: „Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, интернет адреса: [www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk), има потреба од јавна набавка на услуга – одржување на апликацијата за буџетско работење „е-Буџет“.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка со барање за прибирање на понуди која завршува со електронска аукција, во согласност со член 100, став 1 и член 121, став 1, алинеја 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 и 160/13), за што објави оглас број 12-2/2013.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 30.12.2013 година, до 12:00 часот на горенаведената адреса или директно во писарницата на Министерството за финансии која се наоѓа на ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.54 (во зградата на поранешна Нова Македонија).

Во прилог на оваа покана е тендерската документација која ги содржи сите информации кои ќе помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор и образец на понуда,Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба и Изјава за материјална и кривична одговорност.

Молиме, при изготвување на понудата економските оператори да ги користат оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Тендерската документација е објавена и може да се преземе од следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

Тендерската документација може да се земе без надоместок.

Тендерските документи се достапни на македонски јазик.

Лица за контакт во врска со предметот на набавката се Рената Здравкоска, телефон за контакт: 3106-709, електронска адреса: [renata.zdravkoska@finance.gov.mk](mailto:renata.zdravkoska@finance.gov.mk) и Мартин Новески, електронска адреса: [martin.noveski@finance.gov.mk](mailto:martin.noveski@finance.gov.mk)

Јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите, ќе се изврши на **30.12.2013 година**, во **12:00** часот, во просториите на Министерството за финансии (зградата на Нова Македонија), ул. „Св. Кирил и Методиј“ – бр.54, Скопје, во салата за состаноци на I (први) кат.

При спроведувањето на постапката со барање за прибирање понуди, како последна фаза во постапката ќе се користи електронска аукција согласно со член 121, став 1, алинеја 1 од Законот за јавните набавки.

Комисијата за јавни набавки кај договорниот орган ќе изврши целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите согласно со условите и критериумите наведени во тендерската документација. По првичната евалуација на понудите се генерира ранг листа на прифатливи понудувачи кои договорниот орган ќе ги покани да учествуваат во електронската аукција.

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 3% од вкупната вредност на понудата без вклучен данок на додадена вредност.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,  
18.12.2013 година

Комисија за јавни набавки  
Заменик на претседател,  
Рената Здравкоска